

Службен весник

на Република Македонија

Број 9

21 јануари 2016, четврток

година LXXII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
329. Одлука за распуштање на Собранието на Република Македонија.....	2	335. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба на ЕВН Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција на електрична енергија Скопје.....	4
330. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на надоместокот за услуги на Акционерско друштво Водостопанство на Република Македонија во државна сопственост - Скопје.....	3	336. Одлука за предавање на недвижност - градежно земјиште во владение на Јавното претпријатие за државни патишта	4
331. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба на ЕВН Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција на електрична енергија Скопје.....	3	337. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Варош Општина Прилеп	5
332. Одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање на отпад.....	3	338. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на Државниот студентски дом „Н. Х. Орде Чопела“ - Прилеп	5
333. Одлука за изменување на Одлуката за доделување средства за финансирање на проекти за развој на планските региони во 2015 година	3	339. Решение за избор на заменик на директорот на Агенцијата за катастар на недвижности	5
334. Одлука за одбивање на иницијативата за започнување на постапка за детални геолошки истражувања	4		

	Стр.		Стр.
340. Решение за разрешување и именување претседател и членови на Одборот за надзор на материјално финансиска контрола на Институтот за акредитација на Република Македонија.....	6	348. Решение за разрешување и именување членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално - финансиското работење на Јавното претпријатие за водостопанство „Лисиче“ - Велес.....	7
341. Решение за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Специјална болница за гинекологија и акушерство - „Чаир“ - Скопје	6	349. Годишна програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко – планска документација и урбанистичко – проектни документации за 2016 година	8
342. Решение за именување член на Управниот одбор на ЈП за стопанисување со државните шуми „МАКЕДОНСКИ ШУМИ“ - П.О. Скопје	6	350. Правилник за изменување на Правилникот за посебните податоци потребни за системот на државната евиденција и за формата и содржината на образецот за државната евиденција	9
343. Решение за разрешување и именување членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално - финансиското работење на ЈП за железничка инфраструктура МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ - Скопје.....	6	351. Решение за престанување на службата на нотарот.....	22
344. Решение за определување претставник во Управниот одбор на Фондот на холокаустот на Евреите од Македонија	6	352. Решение за престанување на службата на нотарот.....	22
345. Решение за разрешување и именување членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП „СТРЕЖЕВО“ - Битола	7	353. Решение за престанување на службата на нотарот.....	22
346. Решение за избор на членови и нивни заменици на Дисциплинскиот совет на Нотарската комора на Република Македонија	7	354. Правилник за изменување на Правилникот за стручно оспособување, дозволи и овластувања на персоналот кој врши работи во врска со утврдување на условите на летот и со постапките за подготвување на летот (FLIGHT DISPATCHER)	23
347. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност	7	355. Одлука за утврдување на цената на годишната претплата на службеното гласило „Службен весник на Република Македонија“ за 2016 година.....	23
		356. Одлука за утврдување на цената на годишната претплата на Регистарот на прописи на Република Македонија за 2016 година.....	24
		Огласен дел	1-56

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

329.

Врз основа на членот 68 став 2 и членот 63 став 6 од Уставот на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 18 јануари 2016 година, донесе

О Д Л У К А ЗА РАСПУШТАЊЕ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Собранието на Република Македонија се распушта.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од 24 февруари 2016 година.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-362/1
18 јануари 2016 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
330.

Врз основа на член 30 од Законот за водостопанство („Службен весник на Република Македонија“, бр. 51/15 и 193/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.1.2016 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА УСЛУГИ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ВОДОСТОПАНСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за утврдување на висината на надоместокот за услуги на Акционерско друштво Водостопанство на Република Македонија во државна сопственост - Скопје, бр.0202-3 од 8.1.2016 година, донесена од Одборот на директори на Акционерското друштво Водостопанство на Република Македонија во државна сопственост - Скопје, на седницата, одржана на 8.1.2016 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-180/1
12 јануари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

331.

Врз основа на член 15 став (5) и член 71 став (2) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“, бр. 17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 137/13, 163/13, 44/15, 193/15 и 226/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.1.2016 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА ЕВН ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште и за склучување на договор за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија, по пат на непосредна спогодба на правното лице ЕВН Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција на електрична енергија Скопје со седиште во Скопје, ул. „11 Октомври“ бр.9, за градежно земјиште со вкупна површина од 77м², кое претставува КП бр.161/50, КО Струга евидентирано во Имотен лист бр.100146 согласно Извод од план за УЕ-2 Блок 8 Струга бр.09-3130/2 од 17.8.2015 година, донесен со Одлука на Советот на Општина Струга бр.07-1202/20 од 24.4.2012 година, со намена за изградба на Трафостаница ТС 10/20кВ.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-12256/1-15
12 јануари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

332.

Врз основа на член 42 став (3) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 5.1.2016 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ПРАВНО ЛИЦЕ КОЕ ВРШИ ДЕЈНОСТ ИЛИ ПОСЕДУВА ДОЗВОЛА ЗА СОБИРАЊЕ И/ИЛИ ТРАНСПОРТИРАЊЕ НА ОТПАД

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Вишиот управен суд да спроведе постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање на отпад на движни ствари кои немаат вредност односно се дотраени, неупотребливи и технолошки застарени и не можат да се продадат или разменат како такви согласно Решението донесено од страна на претседателот на Вишиот управен суд бр. 0807 Су – 05. бр.6/2015 од 18.11.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-12477/1-15
5 јануари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

333.

Врз основа на член 42 од Законот за рамномерен регионален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/07, 187/13, 43/14 и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.1.2016 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТИ ЗА РАЗВОЈ НА ПЛАНСКИТЕ РЕГИОНИ ВО 2015 ГОДИНА

Член 1

Во Одлуката за доделување средства за финансирање на проекти за развој на планските региони во 2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/15 и 198/15), во Прилогот во „Листата за финансирање на проекти за развој на планските региони во 2015 година“, табелата „Југоисточен плански регион“ се заменува со нова табела, која гласи: "

„Југоисточен плански регион

Ред. бр.	Име на проектот	Корисник на средствата	Одобрени средства
1	Подобрување на условите за квалитетен живот и безбедност на граѓаните од населените места низ кои поминуваат патиштата А4, Р1105 и Р1102 во ЈИПР	Центар за развој на југоисточниот плански регион	5.735.189
2	Подобрување на квалитетот на животот на младите луѓе во руралните средини во југоисточниот плански регион I фаза	Центар за развој на југоисточниот плански регион	2.165.500
3	Подобрување на квалитетот на животот на младите луѓе во руралните средини во југоисточниот плански регион II фаза	Центар за развој на југоисточниот плански регион	2.331.000
	Вкупно средства		10.231.689

Табелата „Југозападен плански регион“ се заменува со нова табела, која гласи:

„Југозападен плански регион

Ред.бр	Име на проектот	Корисник на средствата	Одобрени средства
1	Поставување на подземни контејнери во урбаните средини во ЈЗПР	Центар за развој на Југозападниот плански регион	1.534.000
2	ГИС проект за управување со градежно земјиште од страна на општините со цел привлекување на странски инвестиции	Центар за развој на Југозападниот плански регион	1.900.000
3	Изведба на енергетски ефикасни објекти и употреба на обновливи извори на енергија во ЈЗПР	Центар за развој на Југозападниот плански регион	3.570.680
4	Поставување на подземни контејнери во урбаните средини во ЈЗПР втора фаза	Центар за развој на Југозападниот плански регион	2.793.000
5	Подготовка на техничка документација (основни проекти) и изведба на зафати за енергетска ефикасност во три основни училишта во ЈЗПР	Центар за развој на Југозападниот плански регион	2.271.638
	Вкупно средства		12.069.318

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-12504/1-15
12 јануари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

334.

Врз основа на член 15 став (21) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“, бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15 и 192/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.1.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДБИВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА

1. Со оваа одлука се одбива иницијативата за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – песок и чакал на локалитетот „с.Зубовце“ општина Куманово поднесена од Друштвото за производство, трговија и услуги НИ-ДА КОМПАНИ ДОО увоз-извоз Куманово бр.24-1034/1 од 2.2.2015 година, бидејќи од Министерството за животна средина и просторно планирање (Сектор за води) е добиено негативно мислење бр.11- 7366/6 од 11.11.2015 година од причини што овој локалитет навлегува во крајбрежниот заштитен појас на нерегулираното речно корито на река Пчиња и со тоа се нарушува крајбрежното земјиште на водотекот, како и дека локалитетот с.Зубовце се наоѓа внатре во границите на предложеното подрачје за заштита како репрезентативно подрачје, кое треба да се управува за да се заштитат видовите.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-12689/1-15
12 јануари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

335.

Врз основа на член 15 став (5) и член 71 став (2) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 137/13, 163/13, 44/15, 193/15 и 226/15), Владата на Република Македонија, на седница одржана на 12.01.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА ЕВН ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште и за склучување договор за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија, по пат на непосредна спогодба на правното лице ЕВН Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција на електрична енергија Скопје, со седиште во Скопје, ул.„11-ти Октомври“ бр. 9, за градежно земјиште со вкупна површина од 78 м2 кое претставува ГП 2.23, дел од КП бр.13073/2 КО Кочани (новоформирана КП бр.13073/4 КО Кочани), евидентирано во Имотен лист бр.1, согласно Извод од Детален урбанистички план за УЕ 8, дел од Блок 2 и дел од Блок 3, град Кочани, донесен со Одлука на Советот на општина Кочани бр.07-2139/1 од 23.08.2012 година, со намена за изградба на објект Е2 комунална супраструктура – трафостаница.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-13126/1-15
12 јануари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

336.

Врз основа на член 33 став (2) од Законот за експропријација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/12, 131/12, 24/13, 27/14, 104/15 и 192/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.1.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕДАВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТ - ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ВО ВЛАДЕНИЕ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА

Член 1

Со оваа одлука на Јавното претпријатие за државни патишта - како предлагач на експропријацијата, да му се предаде во владение градежното земјиште кое претставува:

1. Дел од КП.бр.1070 КО Ботун со површина од 195 м2, запишана во Имотен лист бр.151, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-102/2015 од 24.11.2015 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;

2. Дел од КП.бр.2177/2 КО Ботун со површина од 1.310 м2, запишана во Имотен лист бр.196, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-132/2015 од 11.11.2015 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;

3. Дел од КП.бр.1240/1 КО Ботун со површина од 2.471 м², запишана во Имотен лист бр.310, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-88/2015-2 од 06.11.2015 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;

4. Дел од КП.бр.1250 КО Ботун со површина од 1.620 м², запишана во Имотен лист бр.5, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-92/2015-2 од 06.11.2015 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;

5. Дел од КП.бр.1231/1 КО Ботун со површина од 1.153 м², запишана во Имотен лист бр.276, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-105/2015 од 30.10.2015 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;

6. Дел од КП.бр.1066 КО Ботун со површина од 1.733 м², запишана во Имотен лист бр.11148, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-103/2015-2 од 06.11.2015 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;

7. Дел од КП.бр.2181 КО Ботун со површина од 328 м², запишана во Имотен лист бр.5, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-117/2015-2 од 06.11.2015 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;

8. Дел од КП.бр.1077 КО Ботун со површина од 3.648 м², запишана во Имотен лист бр.11147, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-98/2015 од 06.11.2015 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид и

9. Дел од КП.бр.1239 КО Ботун со површина од 143 м², запишана во Имотен лист бр.10, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-109/2015 од 30.10.2015 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид - за изградба на Автопатот „Кичево- Охрид“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-13155/1 -15
12 јануари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

337.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15 и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.1.2016 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Г2-ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА КО ВАРОШ ОПШТИНА ПРИЛЕП

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изградба на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Варош, Општина Прилеп.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 4394м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
2995-дел	Варош	Разлеиште	нива	3
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				4481м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-13162/1-15
12 јануари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

338.

Врз основа на член 34 од Законот за студентскиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/2013, 30/2013, 120/2013, 41/2014 и 146/2015), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12 јануари 2016 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА ДРЖАВНИОТ СТУДЕНТСКИ ДОМ „Н.Х.ОРДЕ ЧОПЕЛА“ – ПРИЛЕП

1. Од должноста членови на Управниот одбор – претставници на основачот на Државниот студентски дом „Н.Х. Орде Чопела“ – Прилеп, се разрешуваат:

- Горанчо Маркоски,
- Жаклина Ристеска,
- Николче Карапеевски,
- Горан Ристески,
- Славица Здравеска.

2. За членови на Управниот одбор – претставници на основачот на Државниот студентски дом „Н.Х. Орде Чопела“ – Прилеп, се именуваат:

- Николче Карапеевски,
- Горан Ристески,
- Јасмина Петреска.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-435/1
12 јануари 2016 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

339.

Врз основа на член 12 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015, 153/2015 и 192/2015), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12 јануари 2016 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗБОР НА ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

1. За заменик на директорот на Агенцијата за катастар на недвижности се избира Алберт Арслани.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-437/1
12 јануари 2016 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

340.

Врз основа на член 10, став 3 и 21 од Законот за акредитација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 120/2009, 53/2011 и 41/2014), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 12 јануари 2016 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА НАДЗОР НА МАТЕРИЈАЛНО ФИНАНСИСКА КОНТРОЛА НА ИНСТИТУТОТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Од должноста претседател и членови на Одборот за надзор на материјално финансиска контрола на Институтот за акредитација на Република Македонија, поради истек на мандатот се разрешуваат:

- а) од претседател:
- Душко Тасев
- б) од членови:
- Лилјана Гуровска и
- Ристо Мрмов.

2. За претседател и членови на Одборот за надзор на материјално финансиска контрола на Институтот за акредитација на Република Македонија се именуваат:

- а) за претседател:
- Душко Тасев
- б) за членови:
- Лилјана Гуровска и
- Ристо Мрмов.

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-438/1
12 јануари 2016 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

341.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015 и 192/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 12 јануари 2016 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО - „ЧАИР“ - СКОПЈЕ

1. За член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Специјална болница за гинекологија и акушерство - „Чаир“ - Скопје, се именува Горан Милески.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-440/1
12 јануари 2016 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

342.

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 25/2015 и 61/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 12 јануари 2016 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ДРЖАВНИТЕ ШУМИ „МАКЕДОНСКИ ШУМИ“ - П.О. СКОПЈЕ

1. За член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми „МАКЕДОНСКИ ШУМИ“ - П.О. Скопје, се именува Живко Давчев.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-443/1
12 јануари 2016 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

343.

Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 25/2015 и 61/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 29 декември 2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО - ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ – СКОПЈЕ

1. Сузана Штерјова се разрешува од должноста член на Надзорниот одбор за контрола на материјално - финансиското работење на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ – Скопје, поради истек на мандатот.

2. За членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално - финансиското работење на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ – Скопје, се именуваат:

- Мара Срезовска и
- Анета Стојановска – Стефанова.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-445/1
29 декември 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

344.

Врз основа на член 63-в став 4 од Законот за денационализација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/1998, 31/2000, 42/2003, 44/2007, 72/2010, 171/2010, 55/2013, 33/2015 и 104/2015) и член 3 од Одлуката за основање на Фондот на холокаустот на Евреите од Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/2002), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 29 декември 2015 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК ВО УПРАВНИОТ
ОДБОР НА ФОНДОТ НА ХОЛОКАУСТОТ
НА ЕВРЕИТЕ ОД МАКЕДОНИЈА**

1. За претставник во Управниот одбор на Фондот на холокаустот на Евреите од Македонија, на предлог од Владата на Република Македонија се определува Диме Мацовски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-447/1
29 декември 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

345.

Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 25/2015 и 61/2015), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22 декември 2015 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА
МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ
НА ЈП „СТРЕЖЕВО“ - БИТОЛА**

1. Од должноста членови на Надзорниот одбор – за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие „СТРЕЖЕВО“ – Битола, поради истек на мандатот, се разрешуваат:

- Јулијана Пејовска и
- Стерјо Костовски.

2. За членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие „СТРЕЖЕВО“ – Битола, се именуваат:

- Јулијана Пејовска и
- Јелена Костовска.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-448/1
22 декември 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

346.

Врз основа на член 106 од Законот за нотаријатот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2007, 86/2008, 139/2009 и 135/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22 декември 2015 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА
ДИСЦИПЛИНСКИОТ СОВЕТ НА НОТАРСКАТА
КОМОРА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. За членови на Дисциплинскиот совет на Нотарската комора на Република Македонија се избираат:

- а) за членови:
 - Маја Малјановска,
 - Милџим Мустафа.
- б) за нивни заменици:
 - Никола Прокопенко,
 - Аркин Јахији.

2. Со изборот на членови и нивни заменици на Дисциплинскиот совет на Нотарската комора на Република Македонија на досегашните им престанува мандатот.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-449/1
22 декември 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

347.

Врз основа на член 12 од Законот за основање на Национална агенција за европски образовни програми и мобилност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/2007, 24/2011, 24/2013, 41/2014 и 145/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 22 декември 2015 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ
ОДБОР НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЈА
ЗА ЕВРОПСКИ ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМИ И МОБИЛНОСТ**

1. Од должноста членови на Управниот одбор на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, се разрешуваат:

- Марија Здавкова
- Катерина Матиќ и
- Јасмина Иванова.

2. За членови на Управниот одбор на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, се именуваат:

- Дијана Дамјаноска
- Андриана Матлиоска и
- Бошко Лепчески.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-451/1
22 декември 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

348.

Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 25/2015 и 61/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 22 декември 2015 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА
НАДЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО - ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА
ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ВОДОСТОПАНСТВО
„ЛИСИЧЕ“ – ВЕЛЕС**

1. Од должноста членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално - финансиското работење на Јавното претпријатие за водостопанство „Лисиче“ – Велес, се разрешуваат:

- Нецип Потуровиќ и
- Тони Цветковски.

2. За членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално - финансиското работење на Јавното претпријатие за водостопанство „Лисиче“ – Велес, се именуваат:

- Нецип Потуровиќ и
- Ангел Левков.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-452/1
22 декември 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

349.

Врз основа на член 22 став (2) од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 199/14, 44/15 и 193/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 5.1.2016 година, донесе

**ГОДИШНАТА ПРОГРАМА
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО – ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И УРБАНИСТИЧКО – ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ ЗА 2016 ГОДИНА**

I

1. Со оваа програма се утврдува изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко – планска документација и урбанистичко – проектни документации во 2016 година. Средствата за реализација на оваа програма се утврдени во Буџетот на Република Македонија, раздел 13001 Министерство за транспорт и врски – Програма 3 – урбанизам и градежништво, Потпрограма 30 – урбанизам и градежништво, ставка 425 – договорни услуги, потставка 425640 – изработка на просторни и урбанистички планови, со вкупен износ од 18.000.000, 00 денари, и тоа:

1.1. Урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко – планска документација и урбанистичко – проектни документации за кои се прифатени предлози доставени во електронска форма преку информацискиот систем е-урбанизам или во писмена форма, од страна на општините, општините во градот Скопје и градот Скопје во текот на јавниот повик од член 22 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 199/14, 44/15 и 193/15);

1.2. Урбанистичко-планска документација за градби од посебен интерес за кои е донесена одлука од Владата на Република Македонија;

1.3. Изработка на заштитно конзерваторски основи;

1.4. Изработка на ажурирани геодетски подлоги;

1.5. Изработка на студии или елаборати за стратешка оценка на влијанието врз животната средина;

1.6. Изработка за услови за планирање за урбанистичките планови и урбанистичко-планските документации од точките 1.1. и 1.2. од оваа програма;

1.7. Изработка за услови за планирање за урбанистички планови за села согласно член 25, став (11) Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 199/14, 44/15 и 193/15);

1.8. Исплата на средства по доставени фактури за урбанистички планови, урбанистички планови за четврти и урбанистичко - плански документации, чие изготвување е започнато согласно Годишната програма за изработка на урбанистички планови и државна и локална урбанистичка планска документација во Република Македонија во 2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/14, 143/14, 161/14 и 182/14), Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови и државна и локална урбанистичка планска документација, урбанистичко планска документација за туристичка развојна зона, урбанистичко планска документација за автокамп и проект за инфраструктура во Република Македонија за 2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 196/14 и 62/15) и Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко – планска документација и урбанистичко – проектни документации за 2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 215/15), а согласно условите утврдени со програмата, договорот и протоколот.

2. Изработката на урбанистичките планови, регулациските планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планската документација и урбанистичко-проектната документација од оваа програма се врши од страна на Агенцијата за планирање на просторот на Република Македонија. Реализација на оваа програма се врши врз основа на договор меѓу Министерството за транспорт и врски и Агенцијата за планирање на просторот како и договор меѓу Министерството за транспорт и врски и подносителот на предлогот за изработување на урбанистички план или урбанистичко планска документација во случаите на финансирање од нивна страна или кофинансирање.

3. Исплатата на средствата од точка 1 на оваа програма ќе ја изврши Министерството за транспорт и врски за секоја задача одделно во зависност од степенот на извршување на задачата, а врз основа на барање за исплата со приложени: програма, договор, протокол, и извештај за степенот на извршената задача доставено од Агенцијата за планирање на просторот, при што исплатата ќе се врши на следниот начин:

- за урбанистичките планови 50 % од вредноста на задачата ќе се исплати по изработување на планската програма, а 50% по изработување на предлогот на урбанистичкиот план;

- за регулациските планови на генерални урбанистички планови 50% од вредноста на задачата ќе се исплати по одобрување на планска програма, а 50% од вредноста на задачата ќе се исплати по обезбедено позитивно мислење од надлежната комисија за урбанизам;

- за државна урбанистичка планска документација 50 % од вредноста на задачата ќе се исплати по изработување на планската програма, а 50% од вредноста на задачата ќе се исплати по обезбедување на позитивен извештај од стручна ревизија на државната урбанистичка планска документација;

- за урбанистичко планска документација за градби од посебен интерес 50% од вредноста на задачата ќе се исплати по изработување на планската програма, а 50% од вредноста на задачата ќе се исплати по обезбедување на позитивен извештај од стручна ревизија на урбанистичко планска документација;

- за урбанистичка планска документација за туристичко развојна зона и урбанистичко планска документација за автокамп 50% од вредноста на задачата ќе се исплати по одобрување на планска програма, а 50% од вредноста на задачата ќе се исплати по обезбедување на позитивен извештај од стручна ревизија на урбанистичко планската документација;

- за урбанистичко – проектните документации 100% од вредноста на задачата ќе се исплати по нивно изработување и доставување во информацискиот систем е - урбанизам.

- заштитно конзерваторските основи, ажурираните геодетски подлоги, студиите или елаборатите за стратешка оценка на влијанието врз животната средина како и елаборатите за услови за планирање за урбанистички планови и урбанистичко-плански документации ќе се исплатат по нивно изработување.

4. Министерството за транспорт и врски за реализираните буџетски средства доставува извештај со финансиски показатели до Владата на Република Македонија, заклучно со 31.01.2017 година.

II

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-13098/1-15
5 јануари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

350.

Врз основа на член 23-а став (3) од Законот за едношалтерски систем и за водење на трговскиот регистар и регистар на други правни лица („Службен весник на Република Македонија“ број 84/05, 13/07, 150/07, 140/08, 17/11, 53/11, 70/13, 115/14, 97/15 и 192/15), министерот за финансии донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОСЕБНИТЕ ПОДАТОЦИ ПОТРЕБНИ ЗА СИСТЕМОТ НА ДРЖАВНАТА ЕВИДЕНЦИЈА И ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ ЗА ДРЖАВНАТА ЕВИДЕНЦИЈА

Член 1

Во Правилникот за посебните податоци потребни за системот на државната евиденција и за формата и содржината на образецот за државната евиденција („Службен весник на Република Македонија“ број 2/08, 39/10, 13/11, 9/12 и 101/14), Образецот „ДЕ“ се заменува со нов Образец „ДЕ“, кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 13-439/1
12 јануари 2016 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

Прилог
Образец „ДЕ“

Период	Контролор	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6	1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
Вид работа	Идентификационен број (ЕМБС)	Резервни кодекси

Назив на субјектот _____
 Адреса, седиште и телефон _____
 Адреса за е-пошта _____
 Единствен даночен број _____

ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ
 за државна евиденција за субјектите кои
 не применуваат посебни сметковни планови
 (големи, средни, мали и микро субјекти)

(во денари)

Ред. бр.	Група на сметки, сметка	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
		A. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА			
1.	000	Набавна вредност на издатоци за развој за сопствени цели (интерен проект)	601		
1.1		Плата и надоместоци на плата на вработените кои директно работат на развојот на интерен проект	602		
1.2		Трошоци за материјали и услуги ¹ користени или потрошени при развојот на интерен проект	603		
1.3		Амортизација на недвижности, постројки и опрема користени при развојот на интерен проект	604		
1.4		Амортизација на патенти и лиценци користени при развојот на интерен проект	605		
2.	008д	Вредносно усогласување на издатоци за развој за сопствени цели	606		

¹ Трошоци за сировини и материјал, трошоци за енергија, трошоци за ситен инвентар, трошоци за амбалажа, трошоци за резервни делови и материјали за одржување на објектите и опремата, интелектуални услуги и други услуги кои се услов за развојот на интерен проект.

Ред. бр.	Група на сметки, сметка	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
3.	009д	Акумулирана амортизација на издатоци за развој за сопствени цели	607		
4.		Сегашна вредност на издатоци за развој за сопствени цели (< или = АОП 003 од БС)	608		
5.	003д	Набавна вредност на софтвер со лиценца	609		
6.	008д	Вредносно усогласување на софтвер со лиценца	610		
7.	009д	Акумулирана амортизација на софтвер со лиценца	611		
8.		Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 004 од БС)	612		
9.		Набавна вредност на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба	613		
10.	008д	Вредносно усогласување на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба	614		
11.	009д	Акумулирана амортизација на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба	615		
12.		Сегашна вредност на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба (< или = АОП 004 од БС)	616		
13.	003д	Набавна вредност на купени бази на податоци	617		
14.	008д	Вредносно усогласување на набавени бази на податоци	618		
15.	009д	Акумулирана амортизација на набавени бази на податоци	619		
16.		Сегашна вредност на набавени бази на податоци (< или = АОП 004 од БС)	620		
17.	003д	Набавна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба	621		
18.	008д	Вредносно усогласување на бази на податоци развиени за сопствена употреба	622		
19.	009д	Акумулирана амортизација на бази на податоци развиени за сопствена употреба	623		
20.		Сегашна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба (< или = АОП 004 од БС)	624		
		Б.МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА			
21.	010д	Земјишта	625		
22.	014д	Шуми	626		

Ред. бр.	Група на сметки, сметка	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
23.	011д	Набавна вредност на станови и станбени згради	627		
24.	018д	Вредносно усогласување на станови и станбени згради	628		
25.	019д	Акумулирана амортизација на станови и станбени згради	629		
26.		Сегашна вредност на станови и станбени згради (< или = АОП 012 од БС)	630		
27.	011д	Набавна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност	631		
28.	018 д	Вредносно усогласување на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност	632		
29.	019д	Акумулирана амортизација на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност	633		
30.		Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност ² (< или = АОП 012 од БС)	634		
31.	011д	Набавна вредност на објекти од нискоградба ³	635		
32.	018 д	Вредносно усогласување на објекти од нискоградба	636		
33.	019д	Акумулирана амортизација на објекти од нискоградба	637		
34.		Сегашна вредност на објекти од нискоградба (< или = АОП 012 од БС)	638		
35.	012д	Набавна вредност на информациска и телекомуникациска опрема ⁴	639		
36.	018 д	Вредносно усогласување на информациска и телекомуникациска опрема	640		

2 Објекти кои со својот поголем дел се наоѓаат над површината на земјата, односно одат во висина, како: административни згради, фабрички згради, хали, работилници, складишта, силоси, сушални, продавници, мотели, ресторани, одмаралишта, градежни објекти за земјоделие и сточарство, градежни објекти за рудници итн.

3 Објекти коишто претежно, односно со својот главен дел се наоѓаат на површината на земјата или во земјата, како: патишта, железнички пруги, мостови, тунели, брани, насипи, мелиоративни системи, каптажни градби итн.

4 Уреди со електронска контрола, како и електронски компоненти кои претставуваат дел од овие уреди (радио, телевизиска и комуникациона опрема и апарати).

Ред. бр.	Група на сметки, сметка	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
37.	019д	Акумулирана амортизација на информациска и телекомуникациска опрема	641		
38.		Сегашна вредност на информациска и телекомуникациска опрема (< или = АОП 012 од БС)	642		
39.	012д	Набавна вредност на компјутерска опрема ⁵	643		
40.	018 д	Вредносно усогласување на компјутерска опрема	644		
41.	019д	Акумулирана амортизација на компјутерска опрема	645		
42.		Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 012 од БС)	646		
43.	014д	Набавна вредност на повеќегодишните насади	647		
44.	018д	Вредносно усогласување на повеќегодишните насади	648		
45.	019-д	Акумулирана амортизација на повеќегодишните насади	649		
46.		Сегашна вредност на повеќегодишните насади (< или = АОП 016 од БС)	650		
47.	014д	Набавна вредност на основното стадо	651		
48.	018д	Вредносно усогласување на основното стадо	652		
49.	019д	Акумулирана амортизација на основното стадо	653		
50.		Сегашна вредност на основното стадо (< или = АОП 016 од БС)	654		
51.	015д	Оригинални уметнички и литературни дела за вршење на дејности од културата и уметноста	655		
52.	015д	Книги, слики, вајарски дела, музејски експонати, предмети од архивска граѓа и слично	656		
53.	015д	Драгоцени метали и камења	657		
54.	015д	Антиквитети и други уметнички дела	658		
55.	015д	Други скапоцености	659		
56.	016 д	Вложувања во природни богатства во подготовка	660		
57.	016 д	Подобрување на земјиштето	661		

⁵ Хардвер и периферни единици, машини за обработка на податоци, печатари, скенери и слично.

Ред. бр.	Група на сметки, сметка	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
		В. СРЕДСТВА ВО ЗАЕМИ И КРЕДИТИ			
58.	160, 162, 168д	Краткорочни заеми и кредити дадени на трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷ (< или = АОП 052 од БС)	662		
59.	162, 168д	Краткорочни заеми и кредити дадени на физички лица, трговци-поединци, занаетчии, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации ⁸ во земјата ⁷ (< или = АОП 052 од БС)	663		
60.	032д(во земјата), 033д (во земјата), 041д (во земјата), 042д, 044д	Долгорочни заеми и кредити дадени на трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷	664		
61.	032д (во земјата), 041д, 042д, 044д	Долгорочни заеми и кредити дадени на физички лица, трговци-поединци, занаетчии, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации ⁸ во земјата ⁷	665		
		Г. СРЕДСТВА ВО АКЦИИ И УДЕЛИ			
62.	030д, 031д, 035д, 036д, 165д	Вложувања во акции издадени од трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷ (< или = АОП 021 од БС)	666		
63.	030д, 031д	Вложувања во удели во трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷	667		

⁶ Се однесува на сите трговски друштва, освен на трговските друштва од финансискиот сектор (банки, лизинг друштва, пензиски и инвестициски фондови, осигурителни друштва, брокерски друштва и т.н.).

⁷ Финансиските релации со физичките и правните лица од странство не се предмет на известување.

⁸ Стопанска интересна заедница, здруженија и фондации, други облици на здружување, политички партии, верски заедници, религиозни групи, Црвен крст на Република Македонија, странски и меѓународни организации, хуманитарни организации и здруженија, синдикати и други правни лица основани со посебни прописи од кои произлегува дека се непрофитни организации.

Ред. бр.	Група на сметки, сметка	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
		Д. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА			
64.	005, 017, 027, 037д (во земјата), 040д (во земјата), 044д, 046д, 110, 112, 116д (во земјата), 120д, 122д, 124д (во земјата)	Трговски кредити и аванси дадени на трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷	668		
65.	037д, 044д, 046д, 120д, 122д, 138д	Трговски кредити и аванси дадени на органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет	669		
66.	037д, 038д (во земјата), 044д, 046д, 120д, 122д	Трговски кредити и аванси дадени на физички лица, трговци-поединци, занаетчии, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации ⁸ во земјата ⁷	670		
67.	045д, 047д, 114д, 118, 125д, 126д, 127д, 151д, 152д, 153д, 154, 157д, 158д, 168д, 19д, 030д (побарувања за дивиденди), 031д (побарувања за дивиденди)	Останати побарувања од трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷	671		
68.	045д, 047д, 05, 125д, 126д, 127д, 13 (без 138 и 139), 151д, 152д, 158д, 168д, 19д	Останати побарувања од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет	672		
69.	045д, 047д, 114д, 125д, 126д, 127д, 14 (без 149), 151д, 152д, 153д, 154д, 157д, 158д, 168д, 19д	Останати побарувања од физички лица, трговци-поединци, занаетчии, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации ⁸ во земјата ⁷	673		
		Ѓ. ОБВРСКИ ПО ЗАЕМИ И КРЕДИТИ			
70.	260, 262д, 266д	Краткорочни обврски по земи и кредити кон трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷ (< или = АОП 095 од БС)	674		
71.	262д, 266д	Краткорочни обврски по заеми и кредити кон физички лица, трговци-поединци, занаетчии, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации ⁸ во земјата ⁷ (< или = АОП 095 од БС)	675		

Ред. бр.	Група на сметки, сметка	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
72.	285д (во земјата), 286д(во земјата)	Долгорочни обврски по заеми и кредити кон трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷ ($<$ или = АОП 085 од БС)	676		
73.	286д (во земјата)	Долгорочни обврски по заеми и кредити кон физички лица, трговци-поединци, занаетчии, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации ⁸ во земјата ⁷ ($<$ или = АОП 085 од БС)	677		
Е. СОПСТВЕНИЧКИ КАПИТАЛ					
74.	90д ⁹ + 91д	Основна главнина (сопственички капитал) во акции поседувани од други трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија регистрирани во земјата ⁷ ($<$ од АОП 065 од БС)	678		
75.	90д ⁹ + 91д	Основна главнина (сопственички капитал) во акции поседувани од физички лица, трговци-поединци, занаетчии, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации ⁸ регистрирани во земјата ⁷ ($<$ од АОП 065 од БС)	679		
76.	90д ⁹ + 91д	Основна главнина (сопственички капитал) во акции поседувани од Владата на Република Македонија, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет ($<$ од АОП 065 од БС)	680		
77.	90д ⁹	Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од други трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија регистрирани во земјата ⁷ ($<$ од АОП 065 од БС)	681		

9 Нето вредност на основна главнина = запишана уплатена основна главнина минус запишана, а неуплатена основна главнина минус сопствени акции и удели т.е. 90д = (900д - 901д - 902д)

Ред. бр.	Група на сметки, сметка	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
78.	90д ⁹	Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од физички лица, трговци-поединци, занаетчии, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации ⁸ регистрирани во земјата ⁷ (< од АОП 065 од БС)	682		
79.	90д ⁹	Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од Владата на Република Македонија, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< од АОП 065 од БС)	683		
		Ж. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ			
80.	210д, 212, 220д, 222д, 224д, 262, 280д (во земјата), 281д (во земјата), 282д, 284д (во земјата), 216д (во земјата)	Трговски кредити и аванси од трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷	684		
81.	220д, 222д, 224д, 282д, 284д (во земјата)	Трговски кредити и аванси од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет	685		
82.	220д, 222д, 224д, 282д, 284д (во земјата)	Трговски кредити и аванси од физички лица, трговци-поединци, занаетчии, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации ⁸ во земјата ⁷	686		
83.	214, 216, 218, 225д, 229д, 253д, 254д, 255д, 259д, 262д, 269д, 285д (во земјата), 286д (во земјата), 288д, 29д	Останати обврски кон трговски друштва ⁶ во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата ⁷	687		
84.	225д, 229д, 23, 253д, 259д, 269д, 288д, 289, 29д	Останати обврски кон органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет	688		

Ред. бр.	Група на сметки, сметка	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
85.	225д, 229д, 24, 251, 252, 253д, 254д, 255д, 259д, 262д, 265д (во земјата), 269д, 286д (во земјата), 288д, 29д	Останати обврски кон физички лица, трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации ⁸ во земјата ⁷	689		
		3. ПРИХОДИ			
		I. Приходи од продажба			
86.	73д и 74 д	Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)	690		
87.	73д и 74д	Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)	691		
88.	730, 740 и 741	Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	692		
89.	731 и 742	Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски пазар (< или = АОП 202 од БУ)	693		
90.	731д и 742д	Приходи од продажба на производи, стоки и услуги во земјите членки на ЕУ ¹⁰ (< или = АОП 202 од БУ)	694		
91.	745д	Приходи по основ на употреба на компјутерски софтвер развиен за сопствена употреба (< или = АОП 206 од БУ)	695		
92.	747	Приходи од наемнина (< или = АОП 202 од БУ)	696		
93.	747д	Приходи од наемнина на земјиште (< или = АОП 202 од БУ)	697		
94.	748	Приходи од продажба на добра врз основа на финансиски наем (лизинг) (< или = АОП 202 од БУ)	698		
		II. Останати приходи			
95.	760	Добивки од продажба на нематеријални и материјални средства (< или = АОП 203 од БУ)	699		
96.	761	Добивки од продажба на биолошки средства (< или = АОП 203 од БУ)	700		
97.	762	Добивки од продажба на учество во капитал и хартии од вредност (< или = АОП 203од БУ)	701		

¹⁰ Белгија, Германија, Италија, Луксембург, Франција, Холандија, Данска, Ирска, Велика Британија, Грција, Португалија, Шпанија, Австрија, Финска, Шведска, Кипар, Естонија, Унгарија, Чешка, Летонија, Литванија, Латвија, Малта, Полска, Словачка, Словенија, Бугарија, Романија, Хрватска.

Ред. бр.	Група на сметки, сметка	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
98.	763	Добивки од продажба на материјали (< или = АОП 203 од БУ)	702		
99.	764	Приходи од вишоци (< или = АОП 203 од БУ)	703		
100.	765	Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)	704		
101.	766	Приходи врз основа на ефекти од договорена заштита од ризик (< или = АОП 203 од БУ)	705		
102.	767	Приходи од премии, субвенции, дотации и донации (< или = АОП 203 од БУ)	706		
103.	767д	Приходи од субвенции (< или = АОП 203 од БУ)	707		
104.	767д	Приходи по основ на донации и спонзорства (< или = АОП 203 од БУ)	708		
105.	768	Приходи од укинување на долгорочни резервирања (< или = АОП 203 од БУ)	709		
106.	769	Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	710		
107.	769д	Приходи од наплатени пенали, неподигнати капари, отстапнини, награди и слично (< или = АОП 203 од БУ)	711		
108.	769д	Приходи од поранешни години (< или = АОП 203 од БУ)	712		
109.	769д	Приходи од даноци и придонеси (< или = АОП 203 од БУ)	713		
110.	769д	Приходи од оперативен наем-лизинг (< или = АОП 203 од БУ)	714		
		III. Финансиски приходи			
111.	773д и 776д	Приходи од дивиденди	715		
		S. РАСХОДИ			
112.	700	Расходи на продадени производи и услуги	716		
		I. Трошоци за сировини, материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар			
113.	400д	Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	717		
114.	400д	Огрев, гориво и мазива (< или = АОП 208 од БУ)	718		
115.	400д	Прехранбени артикли (< или = АОП 208 од БУ)	719		

Ред. бр.	Група на сметки, сметка	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
116.	400д	Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	720		
117.	400д	Трошоци за амбалажа (< или = АОП 208 од БУ)	721		
118.	400д	Униформи-заштитна облека и обувки (< или = АОП 208 од БУ)	722		
119.	400д	Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	723		
120.	400д	Вода (< или = АОП 208 од БУ)	724		
121.	402д и 403д	Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	725		
122.	402д и 403д	Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	726		
123.	404	Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	727		
124.	407	Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	728		
		II. Трошоци за услуги			
125.	410д	Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	729		
126.	410д	Транспортни услуги во странство (< или = АОП 211 од БУ)	730		
127.	411д	ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	731		
128.	411д	ПТТ услуги во странство (< или = АОП 211 од БУ)	732		
129.	412д	Надворешни услуги за изработка на производи (лон производство) (< или = АОП 211 од БУ)	733		
130.	412д	Производствени и занаетчиски услуги (< или = АОП 211 од БУ)	734		
131.	414д	Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	735		
132.	414д	Наемнини за опрема (< или = АОП 211 од БУ)	736		
133.	414д	Наемнина за земјиште (< или = АОП 211 од БУ)	737		
134.	416д	Трошоци за истражување (< или = АОП 211 од БУ)	738		
135.	416д	Трошоци за развој (< или = АОП 211 од БУ)	739		

Ред. бр.	Група на сметки, сметка	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
		III. Надомести на трошоците за вработените *			
136.	420д, 421д	Вкалкулирани надомести за време на боледување	740		
137.	422д	Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	741		
138.	422д	Еднократен надоместок во вид на испратнина заради трајно работно ангажирање под услови утврдени со закон (< или = АОП 217 од БУ)	742		
139.	422д	Јубилејни награди (< или = АОП 217 од БУ)	743		
140.	422д	Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	744		
141.	422д	Помошти (< или = АОП 217 од БУ)	745		
142.	441д	Појачана исхрана (< или = АОП 217 од БУ)	746		
		IV. Останати трошоци од работењето *			
143.	440	Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	747		
144.	440д	Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)	748		
145.	441	Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)	749		
146.	441д	Надоместок за сместување и исхрана на терен (< или = АОП 217 од БУ)	750		
147.	441д	Надомести за одвоен живот (< или = АОП 217 од БУ)	751		
148.	441д	Подароци на вработените (< или = АОП 217 од БУ)	752		
149.	441д	Трошоци за организирана исхрана во текот на работа (< или = АОП 217 од БУ)	753		
150.	441д	Трошоци за организиран превоз до и од работа (< или = АОП 217 од БУ)	754		
151.	441д	Надомести на име авторски хонорари (< или = АОП 217 од БУ)	755		
152.	441д	Надомести за повремени и привремени работи (< или = АОП 217 од БУ)	756		
153.	442	Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	757		

* Износите во позициите од поглавјата III. Надомести на трошоците за вработените и IV. Останати трошоци од работењето се прикажуваат со платениот персонален данок на доход.

Ред. бр.	Група на сметки, сметка	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
154.	443	Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)	758		
155.	444	Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	759		
156.	445д	Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	760		
157.	446	Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	761		
158.	447д	Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	762		
159.	447д	Придонеси кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	763		
160.	447д	Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	764		
161.	449	Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	765		
		V. Останати расходи			
162.	468	Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)	766		
163.	468д	Надоместоци за штети (< или = АОП 222 од БУ)	767		
		VI. Вредносно усогласување на финансиски средства и вложувања			
164.	476	Вредносно усогласување на долгорочни финансиски пласмани и други хартии од вредност расположиви за продажба (= АОП 242 од БУ)	768		
		VII. Дивиденди и други надоместоци на вложувачите и реинвестирана добивка			
165.		Исплатени дивиденди	769		
166.		Реинвестирана добивка	770		
		И. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ			
167.		Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	771		

Во _____
На ден _____

Лице одговорно за составување на
образецот

Овластен застапник на
друштвото

Дата на приемот во ЦРМ _____

Контролата ја извршиле: _____

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА

Образложение

351.

Врз основа на член 55 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на РМ“ бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11) и член 14 став (1) точка б) и став (2) од Законот за нотаријатот („Службен весник на РМ“ бр. 55/07, 86/08, 139/09 и 135/11), Министерот за правда на ден 12 јануари 2016 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА СЛУЖБАТА НА НОТАРОТ

1. На нотарот Петар Тодор Сиљанов од Битола именуван со решение бр. 09-2730/1 од 12.7.2010 година на министерот за правда на подрачјето на Основниот суд во Битола, му престанува службата нотар поради исполнување на условите за старосна пензија согласно со закон.

2. Решението влегува во сила на ден 22.2.2016 година.

Образложение

Со Решение бр. 09-2730/1 од 12.7.2010 година на Министерот за правда врз основа на дваесет и седмиот конкурс, лицето Петар Сиљанов од Битола е именуван за нотар на подрачјето на Основниот суд во Битола. Нотарот Петар Сиљанов од Битола роден на 22.2.1952 година, ги исполнува условите за старосна пензија согласно член 18 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на РМ“ бр. 98/12, 166/12, 15/13, 170/13, 44/14, 97/14, 113/14, 160/14, 188/14, 20/15, 61/15, 97/15, 173/15 и 217/15) од причина што на ден 22.2.2016 година, наполнува 64 години живот и 15 години пензиски стаж.

Согласно наведеното, а врз основа на член 14 став (1) точка б) и став (2) од Законот за нотаријатот, министерот за правда одлучи како во диспозитивот на ова решение.

Правна поука: Против ова решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд, во рок од 30 дена од денот на приемот на решението.

Бр. 09-195/1
12 јануари 2016 година
Скопје

Министер за правда,
д-р Аднан Јашари, с.р.

352.

Врз основа на член 55 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на РМ“ бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11) и член 14 став (1) точка б) и став (2) од Законот за нотаријатот („Службен весник на РМ“ бр. 55/07, 86/08, 139/09 и 135/11), Министерот за правда на ден 23 декември 2015 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА СЛУЖБАТА НА НОТАРОТ

1. На нотарот Чедо Иванов од Кочани именуван со решение бр. 04-527/1 од 23.2.1998 година на министерот за правда на подрачјето на Основниот суд во Кочани, му престанува службата нотар поради исполнување на условите за старосна пензија согласно со закон.

2. Решението влегува во сила на ден 26.1.2016 година.

Со решение на министерот за правда бр. 04-527/1 од 23.2.1998 година, лицето Чедо Иванов е именуван за нотар на подрачјето на Основниот суд во Кочани. Нотарот Чедо Иванов од Кочани роден на 26.1.1952 година, ги исполнува условите за старосна пензија согласно член 18 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на РМ“ бр. 98/12, 166/12, 15/13, 170/13, 44/14, 97/14, 160/14, 188/14, 20/15, 61/15 и 173/15) од причина што на ден 26.1.2016 година ќе напolni 64 години живот и 15 години пензиски стаж.

Согласно наведеното, а врз основа на член 14 став (1) точка б) и став (2) од Законот за нотаријатот („Службен весник на РМ“ бр. 55/07, 86/08, 139/09 и 135/11), министерот за правда одлучи како во диспозитивот на ова решение.

Правна поука: Против ова решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд, во рок од 30 дена од денот на приемот на решението.

Бр. 09-4191/1
23 декември 2015 година
Скопје

Министер за правда,
д-р Аднан Јашари, с.р.

353.

Врз основа на член 55 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на РМ“ бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11) и член 14 став (1) точка б) и став (2) од Законот за нотаријатот („Службен весник на РМ“ бр. 55/07, 86/08, 139/09 и 135/11), Министерот за правда на ден 29 декември 2015 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА СЛУЖБАТА НА НОТАРОТ

1. На нотарот Стојмир Николов од Винаца именуван со решение бр. 04-1157/1 од 23.4.1998 година на министерот за правда на подрачјето на Основниот суд во Винаца, му престанува службата нотар поради исполнување на условите за старосна пензија согласно со закон.

2. Решението влегува во сила на ден 7.2.2016 година.

Образложение

Со решение на министерот за правда бр. 04-1157/1 од 23.4.1998 година, лицето Стојмир Николов е именуван за нотар на подрачјето на Основниот суд во Винаца. Нотарот Стојмир Николов од Винаца роден на 7.2.1952 година, ги исполнува условите за старосна пензија согласно член 18 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на РМ“ бр. 98/12, 166/12, 15/13, 170/13, 44/14, 97/14, 160/14, 188/14, 20/15, 61/15 и 173/15) од причина што на ден 7.2.2016 година ќе напolni 64 години живот и 15 години пензиски стаж.

Согласно наведеното, а врз основа на член 14 став (1) точка б) и став (2) од Законот за нотаријатот („Службен весник на РМ“ бр. 55/07, 86/08, 139/09 и 135/11), министерот за правда одлучи како во диспозитивот на ова решение.

Правна поука: Против ова решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд, во рок од 30 дена од денот на приемот на решението.

Бр. 09-4271/1
29 декември 2015 година
Скопје

Министер за правда,
д-р Аднан Јашари, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО

354.

Врз основа на член 136 ставови (7) и (8), член 138 став (6), член 139 став (2) и член 144 од Законот за воздухопловство ("Службен весник на Република Македонија" бр. 14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12, 155/12, 42/14, 97/15 и 152/15), директорот на Агенцијата за цивилно воздухопловство, донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ, ДОЗВОЛИ И ОВЛАСТУВАЊА НА ПЕРСОНАЛОТ КОЈ ВРШИ РАБОТИ ВО ВРСКА СО УТВРДУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ НА ЛЕТОТ И СО ПОСТАПКИТЕ ЗА ПОДГОТОВУВАЊЕ НА ЛЕТОТ (FLIGHT DISPATCHER)

Член 1

Во Правилникот за стручно оспособување, проверки, дозволи и овластувања на персоналот кој врши работи во врска со утврдување на условите на летот и со постапките за подготвување на летот (flight dispatcher) ("Службен весник на Република Македонија" бр. 161/11 и 108/12), членот 31 се менува и гласи:

"(1) Дозволата на воздухопловен диспечер се издава со важност од три години.

(2) Овластувањето инструктор на воздухопловен диспечер се издава со неограничена важност а неговата валидност се утврдува со валидноста на дозволата и лекарското уверение."

Член 2

Членот 32 се менува и гласи:

"(1) Барање за продолжување на важноста на дозволата на воздухопловен диспечер се поднесува најмалку 30 дена, но не повеќе од 60 дена, пред истекот на важноста на дозволата.

(2) Лицето кое поднесува барање за продолжување на важноста на дозволата доставува:

1. Важечка дозвола за воздухопловен диспечер;
2. Потврда дека има завршено обука за освежување на знаењето (recurrent training);

3. Потврда дека во последните три месеци пред истекот на дозволата има успешно завршена редовна проверка на стручност и компетентност согласно член 25 на овој правилник, или потврда дека во изминатите 12 месеци има извршено најмалку еден обсерверски лет на јавен воздушен превоз на воздухоплов од сообраќајна категорија и

4. Важечко лекарско уверение најмалку класа 4.

(3) Доколку во текот на важењето на дозволата, имателот на дозволата имал прекин во вршење на работи на воздухопловен диспечер подолго од 12 месеци, покрај доказите од став (2) на овој член потребно е да има завршено обука за освежување на знаењето (recurrent training) и успешно ја помине проверката на стручност и компетентност од член 25 на овој правилник, доколку од истекот на важноста на дозволата не поминале повеќе од 12 месеци.

Член 3

Членот 33 се брише.

Член 4

Членот 34 се менува и гласи:

"(1) Лицето што нема да ја продолжи важноста на дозволата во рокот од член 32 став (1) на овој правилник, може да ја обнови дозволата ако успешно ја заврши обуката за освежување на знаењето (recurrent training) и успешно ја помине проверката на стручност и компетентност од член 25 на овој правилник, доколку од истекот на важноста на дозволата не поминале повеќе од 12 месеци.

(2) Доколку од истекот на важноста на дозволата поминале повеќе од 12 месеци, лицето кое поднесува барање за обновување на дозволата на воздухопловен диспечер, покрај завршување на обука за освежување на знаењето (recurrent training), треба да го полага практичниот дел од испитот за стекнување на дозвола на воздухопловен диспечер."

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 10-77/1
18 јануари 2016 година
Скопје

Агенција за цивилно
воздухопловство
Директор,
м-р **Горан Јандреоски**, МБА, с.р.

ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

355.

Врз основа на член 19, став 2 точка 7 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15 и 61/15) и член 21, став 2, алинеја 10 од Статутот на ЈП Службен весник на РМ, на седницата одржана на 30.10.2015 година, донесе

О Д Л У К А ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА ГОДИШНАТА ПРЕТПЛАТА НА СЛУЖБЕНОТО ГЛАСИЛО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ ЗА 2016 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдува цената на годишната претплата за 2016 година на службеното гласило „Службен весник на Република Македонија“.

Член 2

Цената на годишната претплата на службеното гласило „Службен весник на Република Македонија“ за 2016 година, за домашни правни и физички лица се утврдува на 10.100,00 денари, со можност за плаќање на рати.

Член 3

Цената на годишната претплата на службеното гласило „Службен весник на Република Македонија“ за 2016 година, за правни и физички лица со седиште или живеалиште во странство се утврдува на 325,00 евра.

Член 4

Цената на претплатата на службеното гласило „Службен весник на Република Македонија“ за пократок период од 12 месеци, се утврдува со износ од 1.000,00 денари на месечно ниво.

Член 5

Цената утврдена во член 2, 3 и 4 од оваа одлука е со пресметан данок на додадена вредност.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето согласност од Владата на Република Македонија, со примена од 1.1.2016 година.

Бр. 02-7078/1
30 октомври 2015 година
Скопје

Претседател
на Управен одбор,
Лазо Трпков, с.р.

356.

Врз основа на член 19, став 2 точка 7 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15 и 61/15) и член 21, став 2, алинеја 10 од Статутот на ЈП Службен весник на РМ, Управниот одбор на ЈП Службен весник на РМ, на седницата одржана на 30.10.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА ГОДИШНАТА ПРЕТПЛАТА НА РЕГИСТАРОТ НА ПРОПИСИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2016 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдува цената на годишната претплата за Регистарот на прописи на Република Македонија за 2016 година, во издание на Јавното претпријатие Службен весник на Република Македонија ц.о. Скопје.

Член 2

Цената на годишната претплата на Регистарот на прописи на Република Македонија за 2016 година за домашни правни и физички лица се утврдува на 4.000,00 денари, со можност за плаќање на рати.

Цената на годишната претплата на Регистарот на прописи на Република Македонија за 2016 година за домашни правни и физички лица кои ќе се претплатат на службеното гласило „Службен весник на Република Македонија“ за 2016 година, изнесува 2.000,00 денари.

Член 3

Цената на годишната претплата на Регистарот на прописи на Република Македонија за 2016 година за правни и физички лица со седиште или живеалиште во странство се утврдува на 100,00 евра.

Член 4

Цената утврдена од член 2 и 3 од оваа одлука е со пресметан данок на додадена вредност.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето согласност од Владата на Република Македонија, со примена од 1.1.2016 година.

Бр. 02-7079/1
30 октомври 2015 година
Скопје

Претседател
на Управен одбор,
Лазо Трпков, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2016 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2016009